



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 август 2023 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: јули 2023 година

- Во јули 2023 година, кај **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** е забележан месечен раст од 0,2% којшто е резултат на зголемувањето на краткорочните депозити и готовите пари во оптек, во услови на пад на долгорочните депозити до две години и депозитните пари. На годишна основа, паричната маса оствари раст од 8,6% во најголем дел поради повисоките депозитни пари, при дополнителен позитивен придонес и на краткорочните депозити, долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек.
- Во јули, **вкупните депозити³** се зголемени за 0,5% на месечна основа, поради растот на депозитите кај двата сектора, којшто е изразен кај корпоративниот сектор. Годишниот раст на вкупните депозити од 11,1% се објаснува со зголемувањето на депозитите на двата сектора, со малку изразен придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2022	6.2023	7.2023	12.2022	3.2023	6.2023	7.2023	12.2022	3.2023	6.2023	7.2023
Парична маса М4	547,355	565,108	568,485	5.1	6.9	11.4	10.6	3.0	-0.6	1.3	0.6
Парична маса МЗ	499,803	508,438	509,693	5.3	6.6	10.0	8.6	2.8	-1.0	0.9	0.2
од кои:											
Готови пари во оптек	47,494	47,744	48,663	6.8	6.3	9.4	4.9	9.6	1.4	2.1	1.9
Депозитни пари	188,036	194,016	193,652	5.8	10.4	15.8	16.3	4.1	-1.2	1.1	-0.2
Краткорочни депозити	214,490	215,219	216,480	6.8	4.6	4.8	3.0	0.9	-1.3	0.6	0.6
Долгорочни депозити до 2 години	49,782	51,459	50,897	-3.8	2.5	13.4	9.4	0.0	-1.1	0.8	-1.1
Вкупни депозити	491,537	507,903	510,200	4.9	6.8	11.5	11.1	2.6	-0.9	1.2	0.5
од кои:											
Корпоративен сектор	142,627	146,947	148,438	3.7	5.9	19.7	18.9	3.3	-2.2	1.3	1.0
Во денари	94,395	98,157	99,202	2.5	6.7	19.0	21.6	1.0	-2.4	2.1	1.1
Во странска валута	48,232	48,790	49,236	6.1	4.4	21.0	13.8	8.2	-1.9	-0.3	0.9
Домаќинства	323,084	334,797	335,004	5.8	8.4	8.8	8.4	2.7	0.1	1.2	0.1
Во денари	155,215	163,214	163,380	2.2	9.9	14.1	14.0	6.2	0.6	1.9	0.1
Во странска валута	167,869	171,583	171,625	9.3	7.0	4.3	3.6	-0.3	-0.3	0.5	0.0

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и понатаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, **вкупните кредити** забележаа месечно намалување од 0,2%, коешто во целост произлегува од намаленото кредитирање на корпоративниот сектор. Анализирано на годишна основа, растот изнесува 5,8% под влијание на растот на кредитирањето кај двата сектора, со поголем придонес на сектор „домаќинства“.

Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2022	6.2023	7.2023	12.2022	3.2023	6.2023	7.2023	12.2022	3.2023	6.2023	7.2023
Вкупни кредити	423,114	434,446	433,596	9.4	6.6	6.5	5.8	1.4	0.7	1.1	-0.2
<i>од кои:</i>											
Корпоративен сектор	205,974	209,650	207,830	11.5	6.2	6.5	5.0	2.6	0.5	1.2	-0.9
Во денари	122,377	124,048	123,269	6.8	1.9	3.8	4.0	3.5	0.2	1.4	-0.6
Во странска валута	83,598	85,602	84,562	19.3	12.9	10.8	6.5	1.4	0.9	0.9	-1.2
Домаќинства	214,965	222,303	223,198	7.3	6.8	6.4	6.4	0.3	0.8	0.9	0.4
Во денари	119,178	121,734	122,288	5.2	4.0	3.2	3.3	-0.2	0.6	0.5	0.5
Во странска валута	95,786	100,569	100,910	10.2	10.6	10.7	10.3	1.0	0.9	1.5	0.3

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴





Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните депозити на корпоративниот сектор**, во јули, се зголемија за 1,0% на месечна основа како резултат на растот на краткорочните депозити во денари и во странска валута, а во помал дел и на долгорочните депозити во денари, во услови на забележан пад на долгорочните депозити во странска валута и депозитните пари. Во однос на истиот месец минатата година, депозитите на корпоративниот сектор се повисоки за 18,9%, поради растот на сите компоненти, со најголем придонес на депозитните пари и вкупните краткорочни депозити.
- Овој месец, кај **кредитите на корпоративниот сектор**⁵ е забележано месечно намалување од 0,9% под влијание на падот на кредитите во денари и во странска валута, со поизразен придонес на кредитите во странска валута. Годишниот раст изнесува 5,0% и се должи на зголемените кредити во денари и во странска валута, со поголем придонес кон растот на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јули, **депозитите на домаќинствата** бележат месечен раст од 0,1%. Минималната позитивна промена се должи на зголемените долгорочни депозити во странска валута и во денари, во услови на забележан пад кај останатите компоненти. Анализирани на годишно ниво, овие депозити се повисоки за 8,4% под влијание на растот на депозитните пари и вкупните долгорочни депозити, при остварен пад на краткорочните депозити.
- Во јули, **кредитите на домаќинствата** се повисоки за 0,4% во однос на претходниот месец, во поголем дел поради зголеменото кредитирање во денари, при позитивен придонес и на кредитите во странска валута. Во споредба со јули 2022 година, кредитите на домаќинствата забележаа раст за 6,4%, којшто во услови на раст на кредитите во денари и во странска валута, во поголем дел се должи на растот на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2022	6.2023	7.2023	12.2022	3.2023	6.2023	7.2023	12.2022	3.2023	6.2023	7.2023
Потрошувачки кредити	112,504	116,074	116,605	6.3	6.2	6.2	6.2	0.7	0.9	1.1	0.5
Станбени кредити	75,905	79,750	80,167	12.7	11.7	11.3	11.0	1.2	0.8	1.4	0.5
Автомобилски кредити	358	365	379	9.1	9.9	8.6	14.8	-0.2	-0.5	4.4	3.9
Кредитни картички	10,324	10,144	10,126	0.7	0.5	-1.3	-1.6	-0.9	0.4	-0.1	-0.2
Негативни салда по тековни сметки	5,963	6,346	6,253	1.0	-0.2	-2.6	-2.8	-10.2	0.5	-4.1	-1.5
Други кредити	2,207	1,945	1,934	-15.5	-16.1	-17.9	-17.5	-0.7	-2.1	-4.2	-0.6

Извор: НБРСМ.

- Во јули, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, бележат месечен раст од 0,5%, соодветно, при годишен раст од 6,2% и 11,0%, соодветно. **Автомобилските кредити**, во јули, се зголемени за 3,9% и 14,8%, соодветно на месечна и годишна основа, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** остварија месечен и годишен пад од 0,2% и 1,6%, соодветно. Овој месец, **негативните салда на тековните сметки** и кредитите одобрени врз **други основи** забележаа месечно намалување од 1,5% и 0,6%, соодветно, како и годишен пад од 2,8% и 17,5%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 септември 2023 година (референтен пресек заклучно со август 2023).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.